



**МАЈА КИРОВСКА**  
„ЕЛЕЦИ ЗА СПАСУВАЊЕ “

Техника, Комбинирана  
Димензии, Варијабилни  
Година, 2017

Изложба: Поместени граници, 2-ро издание  
Издавач: ДЛУМ  
Одговорен уредник: Христијан Санев, претседател на ДЛУМ  
Печати: Royal Art  
Тираж: 100  
Галерија МКЦ - Младински Културен Центар - Скопје  
Јуни 2018

Изложбата е реализирана со помош на:



Наши партнери:



Поместени граници,  
2-ро издание

„...Разновидноста во изразувањето, доблеста и богатството на ликовниот медиум...од една страна е ограничена со зададена тема, а од друга страна, разоружена од внатрешната борба на границата со оксиморонот, чија асинтагма во насловот на темата Поместени граници, инхерентно се имплицира.“

ГРАНИЦА е нешто што сугерира на статичност и постојаност, додека ПОМЕСТУВАЊЕ, навестува неминовно движење, можеби, но не и со сигурност конфликтно, во секој случај поместување од динамичка природа. Идејата за бришење на линијата која современиот ликовен медиум го дели од класичната ликовна уметност, со појдовна точка од концептуалното размислување, наидува на конвенционален творечки пристап, па сходно на тоа, целта на овој проект е да и се прикаже на пошироката публика, новиот аспект на актуелното ликовно истражување.





**ФИЛИП ФИДАНОВСКИ**  
„МКД“

Техника, Фотографија / видео  
Димензии, 30x42 см  
Време, 33 сек  
Година, 2018

**ЕЈПРИЛ ДАУША**  
КУСТОСИЈА НА ЈАЗИКОТ  
„ВРЗУВАЊЕ,  
ПРЕКРИВАЊЕ СО ВЕЛ,  
ТРОШЕЊЕ“

Техника, Видео  
Време, 00:03:22, 00:02:28, 00:03:42  
Година, 2016



22 August 2011  
The air feels dry and with every inhale I am more aware that rain needs to fall soon.  
A table, several empty glasses and a promise that I will write a letter to my friend for every month I am away.

10 September 2011  
I place a plant in the corner, near the window. It breaths colours in my room. I put down my scarf.

A desk and a package of forty envelopes, several pens and a pack of paper.  
I want to open the plastic foil but the bell rings, so I leave the room.

**АНАСТАСИЈА ПАНДИЛОВСКА**  
„ДО Л“

Техника, Принт, текст и предмет  
Димензии, Варијабилни  
Година, 2011




**КРИСТИЈАН ТОДОРОВ**  
„ИНТРОВЕРТ И ЕКСТРОВЕРТ“

Техника, Комбинирана,  
Димензии, Варијабилни  
Година, 2017



**ИГОР ТАНЕВСКИ**  
„РЕЛАЦИЈА“

Техника, Комбинирана,  
Димензии, Варијабилни  
Година, 2018



**ЈЕЛЕНА ЛАЛИЌ**  
„ЦИРКУЛАЦИЈА“

Техника, Дигитален принт  
Димензии, 41 см  
Година, 2014

**СВЕТЛАНА ВОЛИЌ**  
„ПРЕМИН 1: СОН ЗА ДРУГО МЕСТО (ЗТА ЕДИЦИЈА)“

Техника, Дво канална видео инсталација  
Време, 00:16:13 и 00:08:31  
Година, 2018



**АНА ЦИЦОВИЌ**  
„ГЕНЕРАТОР НА СПОМЕНИ ПО ПАТ НА  
ПРЕПЛУТУВАЊЕ“

Техника, Код за апликација, HTML, CSS, JavaScript  
Тежина, 100mb  
Година, 2016

